



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

=====

Број: _____
Дата _____ год.
Скопје

Врз основа на член 70 од Законот за здравствено осигурување (Службен весник на РМ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 92/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010) и Правилникот за индикациите за остварување право на ортопедски и други помагала (Службен весник на РМ бр. 33/2011), се склучува

ДОГОВОР
за издавање на ортопедски и други помагала

во Скопје, на _____ 2011 година, помеѓу

1. Фонд за здравствено осигурување на Македонија (во понатамошниот текст Фонд), застапуван од директорот М-р. Маја Парнарџиева - Змејкова и директорот М-р. Виолета Петровска, како купувач на услуги за обезбедување на ортопедски и други медицински помагала од една страна и

2. Правното лице _____ со седиште на _____ - _____ (во понатамошниот текст - добавувач) застапуван од директорот/управителот _____, ж-ска бр. _____ што се води кај _____, даночен број _____, даночен број _____ како давател на услуги од друга страна.

Предмет на договорот
Член 1

Предмет на овој договор е регулирање на односите меѓу Фондот и правното лице за обезбедување на протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитарски справи и материјали, очни помагала, слушни помагала, помагала за одржување на гласен говор (во понатамошен текст: ортопедски и други помагала) кои на осигурените лица им се обезбедуваат од средствата на Фондот, согласно Правилникот за индикациите за остварување право на ортопедски и други помагала (во натамошниот текст: Правилник), начинот и рокот на плаќање на услугите, правата и обврските на договорните страни, како и други прашања кои се однесуваат на меѓусебните односи на договорните страни.

Спецификацијата и видот на ортопедските помагала со референтни цени, што се предмет на овој договор

се содржани во прилог бр. 1, кој е составен дел на договорот.

Прилогот од став 2 на овој член го потпишуваат директор на Фондот и директорот/управителот на добавувачот.

Обврски на добавувачот

Член 2

Добавувачот се обврзува издавање на ортопедските и други помагала да врши во рамките на дејноста за која е регистриран, да има Решение за вршење на дејност како специјализирана продавница која врши промет на мало со медицински помагала, издадена од Министерството за здравство, да има платено придонес за задолжително здравствено осигурување, да негува добри деловни односи и да има одобрение за пуштање во промет (регистрација) за ортопедските помагала доколку тоа е утврдено со Законот за лековите и медицинските помагала.

Добавувачот ја врши дејноста врз основа на решение бр. _____ од _____ година издадено од Министерство за здравство.

Добавувачот има склучено договор за дистрибуција или деловна соработка помеѓу вршителот на промет на мало со медицински (ортопедски) помагала и правно лице регистрирано за промет со медицински помагала на големо или производител, носител на решението за ставање во промет доколку подлежи на регистрација согласно Законот за лекови и медицински помагала.

За секое ортопедско и друго помагало, добавувачот има Решение за пуштање во промет издадено од Бирото за лекови, доколку е потребно согласно Законот за лекови и медицински помагала, наведено во Прилог бр. 1 на овој договор.

Добавувачот дејноста ја обавува во една или повеќе специјализирани продавници наведени во Прилог бр.2 од договорот.

Добавувачот за цело време на важење на договорот треба да има обезбедено од производителот односно друг добавувач решение за ставање во промет на територија на Република Македонија на медицинското помагало издадено од Бирото за лекови, согласно Законот за лековите и медицинските помагала;

Добавувачот се обврзува на осигурените лица да им пружа квалитетно, навремено, економично и ефикасно обезбедување на ортопедски и други помагала.

За секоја статусна промена на седиштето, управителот и жиро-сметката, добавувачот е должен да го извести Фондот во рок од 20 дена.

Член 3

Добавувачот се обврзува, да ги има на располагање и навремено да ги обезбедува ортопедските и други медицински помагала од Прилог бр.1 на овој договор и истите да се квалитетно изработени од стандарден материјал.

Стандардите за квалитет на помагалата се: начин на изработка на помагалото- индивидуално произведени помагала, сериски произведени кои е потребно да се прилагодат или сериски произведени наменети на сите осигурени лица, врсти на материјали од кои се изработени помагалата, број на помагала и др. параметри утврдени во Решенијата за пуштање во промет

Добавувачот се обврзува, на осигурените лица на Фондот да ги испорачува помагалата по референтните цени утврдени со Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурениците можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (Службен весник на РМ бр.18/2004, 76/2004, 48/2006, 56/2006, 61/2006, 41/2007, 62/2007, 132/2007, 14/2008, 37/2008, 132/2008 и 88/2009,131/09, 16/09) во натамошниот текст: Одлука.

Доколку дојде до промена на Одлуката, важат референтните цени од денот на влегување во сила на Одлуката со која е извршена промената.

Добавувачот е должен да води евиденција на издадени ортопедски и други помагала кои паѓаат на товар на Фондот.

Член 4

Доколку осигуреното лице бара да подигне ортопедско помагало од повисок стандард, таквото ортопедско помагало е на терет на осигуреното лице.

Добавувачот не смее да нуди стандардно ортопедско помагало по цена повисока од цената утврдена во Одлуката.

Член 5

Добавувачот за издадените ортопедски и други помагала гарантира квалитет, исправност и функционалност на помагалото, согласно сите параметри утврдени во Правилникот и Решенијата за пуштање во промет.

Гарантниот рок на помагалата го одредува правното лице кое произведува или набавува помагала со кое Фондот има склучено договор и истиот не може да биде помал од 1 година, освен за помагалата кај кои рокот на траење е помал од 1 година.

За периодот на траењето на гаранцијата добавувачот е должен на товар на свои средства да ги отстрани сите дефекти и недостатоци на ортопедското помагало настанати не по вина на осигуреното лице.

Гарантниот рок на ортопедското помагало од став 1 на овој член, тече од денот на испораката на помагалото на осигуреникот.

Доколку ортопедското помагало стане неупотребливо за време на гарантниот рок не по вина на осигуреникот, давателот на услугите е должен истото да го замени со ново помагало на товар на своите средства.

Член 6

Ако осигуреното лице е повикано за проба или за прием на ортопедското помагало, а истото не е обезбедено по вина на добавувачот, трошоците за превоз и дневните трошоци на осигуреникот ќе паднат на товар на средствата на добавувачот.

Начин на испорака

Член 7

Испораката (издавањето) на ортопедските и други помагала се врши под услови, начин и постапка утврдени со Правилникот според Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот.

Член 8

Испораката на ортопедските и други помагала добавувачот ја врши врз основа на Потврда за потреба од ортопедско помагало, издадена од лекар специјалист од соодветната специјалност, односно од избран лекар за помагалата од член 43 од Правилникот.

Потврдите за потребата од ортопедско помагало од став 1 на овој член важат 30 дена од денот на издавањето во кој рок осигуреникот треба да изврши заверка на потврдата во подрачната служба на Фондот според местото на осигурување на осигуреното лице и изврши нарачка на ортопедското помагало кај правното лице што изработува и/или испорачува ортопедски помагала, со кое Фондот има склучено Договор.

Член 9

Испораката на ортопедското помагало на осигуреното лице треба да се изврши во рок од 30 дена од денот на приемот на потврдата за потребата од ортопедско помагало од страна на добавувачот, освен за протезите за горни и долни екстремитети и ортози за кои овој рок изнесува 60 дена.

Подигнување на помагалото може да го врши осигуреникот-корисник на помагалото, лично со приложување на документ за идентификација и здравствена легитимација или друго лице во име на лицето - корисник на помагалото со приложување на документ за лична идентификација, документ за идентификација и здравствена легитимација на лицето корисник на помагалото.

Ортопедското помагало се смета дека е примено од осигуреното лице доколку на потврдата за потребата од помагалото има датум и потпис на осигуреното лице или друго лицето кое го подига помагалото во име на осигуреното лице.

Поправки

Член 10

Добавувачот ќе изврши поправка на помагалото или замена на негов составен дел ако помагалото стане неупотребливо поради анатомски, физиолошки или функционални промени кај осигуреното лице.

Поправка на помагало и замена на делови на помагало се врши според списокот за поправки на ортопедски помагала кој е составен дел на Правилник.

Потребата од поправка и ново помагало од ист вид пред истекот на утврдениот рок на траење на помагалото ја цени Лекарската комисија на Фондот. Поправката не се одобрува во услови кога истата изнесува повеќе од 80% од цената на истовидно ново помагало и изминат е повеќе од половина од рокот на важноста на помагалото.

Правото на поправката, односно замената на делот на помагалото се одобрува од Фондот под услови утврдени во Правилникот.

Цените за поправка на ортопедските помагала од став 2 на овој член ќе се утврдат со посебна Одлука на Управниот одбор на Фондот.

Цена Член 11

Цената по видови на ортопедските и други медицински помагала од член 1 на овој договор е утврдена со Одлуката за утврдување на цени на ортопедски и други помагала.

При промена на цената од став 1 на овој член, се врши промена на цената и во спецификацијата за видот на ортопедските помагала од договор, согласно извршената промена.

Доколку правното лице понуди пониска цена за одредено ортопедско помагало од референтната цена, во спецификацијата на склучениот договор се зема пониската понудена цена.

Водење на посебна евиденција Член 12

Добавувачот задолжително води посебна материјална евиденција на ортопедски и други помагала кои се на товар на средствата на Фондот наведени во Списокот.

Начин на фактурирање на услугите Член 13

Добавувачот е должен најдоцна до 10-тиот ден од тековниот за претходниот месец да достави во Подрачната служба на Фондот каде е заверена потврдата за набавеното ортопедско или друго помагало, за уредно испорачаните ортопедски помагала фактура во пишана и електронска форма согласно Техничкото упатство за генерирање и доставување на реализирани потврди за ортопедски помагала.

Фактурата со пропишани параметри ќе се објави на веб страницата на Фондот.

Во прилог на фактурите се доставуваат оригиналните потврди за потребата од ортопедско помагало, потврдата за функционалност за одредени помагала како и спецификација за обработените потврди и фактура на обработените помагала во електронска форма на мемориски медиум (USB меморија или CD) според Техничкото упатство.

Член 14

По приемот на фактурите со прилозите, подрачната служба на Фондот во рок од 45 дена врши проверка на документацијата, после што во рок од 10 дена го известува добавувачот за утврдените отстапувања и недостатоци. Доколку во рок од 55 дена Фондот не достави такво известување се смета дека фактурите се прифатени. По истекот на рокот од 55 дена доколку со дополнителна контрола Фондот утврди неправилности во фактурите и потврдите, го задржува правото дополнително да постапува по истите.

Приложените потврди за кои податоците за осигуреникот, издаденото помагало не се совпаѓаат со податоците во компјутерската евиденција на Фондот, како и за утврдени неправилности од овој договор, истите не се земаат предвид за плаќање.

За износот на овие неисправни потврди за кој се намалува фактурата на добавувачот, подрачните служби на Фондот доставуваат писмено известување со задолжување за намалување на фактурата.

Добавувачот може да достави барање за увид во неисправните потврди. Доколку по извршениот увид добавувачот има забелешки, истите со приговор ги доставува до подрачната служба. По доставените забелешки постапува и одлучува раководителот на подрачната служба на Фондот.

Член 15

Согласно член 35 од Законот за здравственото осигурување, за осигурените лица - деца до 18 годишна возраст, како и за осигурените лица кои имаат потреба од протези за долни и горни екстремитети, слушни протези, ортооптички помагала, инвалидски колички и медицински помагала за функција на физиолошките празнења, цената на ортопедското помагало во фактурата се внесува во износ од 100%, без да се пресметува и наплатува учество од осигуреното лице.

Партиципација Член 16

Добавувачот се обврзува да ги прибира средствата наплатени по основ на партиципација во определен износ на учество согласно Правилникот.

Добавувачот при издавањето на ортопедското и други медицински помагала задолжително ја наплатува утврдената партиципација од осигуреното лице и му издава потврда за наплатата и фискална сметка.

Средствата од наплатената партиципација задолжително целосно се уплатуваат на сметката на Фондот најмалку еднаш месечно.

Рок на плаќање Член 17

Плаќањето на испорачаните ортопедски помагала, Фондот ќе го изврши до 120 дена од денот на приемот на фактурата.

Член 18

На лицата опфатени со склучени меѓудржавни договори за социјално осигурување - странски осигуреници, правното лице им обезбедува услуги врз основа на договорен меѓудржавен двојазичен образец, врз основа на потврда за правата на користење здравствена заштита на странскиот осигуреник и членовите на неговото семејство издадена од соодветната подрачна служба или врз основа на европска картичка за здравствено осигурување (European Health Insurance Card – EHIC), доколку со таа земја Фондот има склучено посебен договор за користење на европска картичка за здравствено осигурување на територија на Република Македонија како и врз основа на сертификат доколку европската картичка е во изработка.

Правното лице до соодветната подрачна служба доставува посебна пресметка за пружени услуги од став 1 на овој член.

Заеднички одредби Член 19

Ако во текот на извршувањето на договорот, добавувачот најде на услови што ќе ја спречат навремената испорака на ортопедските помагала веднаш ќе го известат Фондот за фактот и причините поради кои се доцни како и за очекувано времетраење на доцнењето.

Веднаш по приемот на известувањето, Фондот ќе ја оцени ситуацијата и ќе донесе одлука дали ќе го

продолжи договорот или ќе го раскине, за што писмено ќе го извести добавувачот.

Член 20

Други обврски на добавувачот

1. Да го уплатува редовно придонесот за задолжително здравствено осигурување согласно одредбите на Законот за здравствено осигурување;
2. Да обезбедува стандардни ортопедски и други помагала на сите осигурени лица, без дискриминација;
3. Да ја почитува дискрецијата на податоците и информациите во врска со осигурените лица, нивниот дигнитет и интимност; според Правилникот за контрола;
4. Да издава потврда за наплатеното учество (партиципација) и фискална сметка, како и да не наплаќа дополнителни средства од осигурените лица, освен за утврденото учество;
5. Да му овозможи на Фондот увид и контрола на документацијата поврзана со извршените услуги во врска со договорот;
6. Да води уредна евиденција за сите набавени потрошни материјали и ортопедски помагала, со доказ за набавка.
7. На видно место да истакне ознака дека има склучено договор со Фондот, да го истакне работното време на сите специјализирани продавници, контакт телефон;
8. Да негува добри деловни односи со Фондот;
9. Потврдата за издадено ортопедско и друго помагало што ја издава за осигурени лица кои привремено престојуваат во земји со кои РМ има склучено меѓународен договор за социјално осигурување, треба да биде потврда за реално издадено помагало на осигурените лица;
10. Да издава ортопедски помагала исклучиво од списокот на ортопедски помагала за кои има склучено договор со Фондот;

Контрола

Член 21

Фондот има право да врши контрола на квалитетот на испорачаните ортопедски и други помагала, контрола на евиденција на издадените помагала, како и на останатите договорени обврски кои произлегуваат од овој договор.

Добавувачот се обврзува во секое време да им овозможи на овластените лица за контрола на Фондот увид и контрола во целокупното свое работење во врска со договорот.

Постапката на доставување на приговор по извршена контрола во делот по записник/извештај, целосно е регулирана во Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување.

Член 22

Овластени лица за контрола на Фондот за вршење на мобилна и дежурна контрола кај правното лице ја утврдуваат фактичката состојба во моментот на контролата, увид и проверка на документација во врска со договорот, односно контрола на остварувањето на правата од задолжителното здравствено осигурување на осигурениците, контрола на документацијата за издадени ортопедски помагала, контрола на примена на одредбите од Законот за здравствено осигурување и подзаконските акти донесени врз основа на тој Закон и другите прописи, контрола на спроведување на одредбите од Договорот.

Постапката на доставување на приговор по извршена мобилна и дежурна контрола во делот по

записник/извештај, целосно е регулирана во Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување.

Спогодбено раскинување на договорот

Член 23

Овој договор може да се раскине спогодбено во писмена форма.

Еднострано раскинување на Договорот

Член 24

Договорот може да се раскине со писмено известување, со отказан рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување.

Фондот има право во секое време без отказан рок еднострано да го раскине Договорот со здравствената установа, во следните случаи:

1. Стечај или ликвидација на добавувачот;
2. Ако на добавувачот, од надлежен орган му биде изречена мерка забрана за вршење на дејност;
3. Ако добавувачот континуирано не ги обезбедува стандардните ортопедски помагала;
4. Ако добавувачот неоправдано одбие на осигуреното лице да му ги обезбеди договорените услуги опфатени со овој договор;
5. Ако со работата на добавувачот се нанесе штета на Фондот;
6. Ако добавувачот не овозможи вршење на контрола од страна на Фондот;
7. Ако добавувачот постапува спротивно од одредбите на овој договор;
8. Ако не се исполнети критериумите врз основа на кои е склучен договорот;
9. Ако издава надстандарни помагала, а ги нема или не ги понуди на осигуреното лице стандардните помагала;
10. Ако не негува добри деловни односи;
11. Ако постапува спротивно на законските и подзаконските акти;
12. Ако правното лице испорачува, а нема обезбедено од производителот односно друг добавувач решение за ставање во промет на територија на Република Македонија на медицинското помагало издадено од Бирото за лекови, согласно Законот за лековите и медицинските помагала;
13. Доколку издава ортопедски помагала кои не се на Списокот на ортопедски помагала за кои има склучено договор со Фондот, а фактурира на товар на средствата на Фондот помагало од Списокот Договорот се смета дека е раскинат од денот на приемот на доставницата, како и во случаи кога двапати е направен безуспешен обид за достава.

Член 25

Во случај на еднострано раскинување на договорот од страна на Фондот согласно одредбите на овој договор, Фондот нема обврска да склучи нов договор.

Член 26

Договорните страни за одредени повреди на одредбите од овој договор, се согласија за исплата на договорна казна.

Износот на договорната казна, повредите за кои е определена можност за договорна казна како и рокот за исплата на договорна казна се утврдени со овој договор.

Доколку се утврдат повреди за кои е предвидено договорна казна и еднострано раскинување на договорот, се применува едностраното раскинување на Договорот.

Доколку се утврдат повреди од член 26 и 27 од овој Договор, се применува договорната казна од член 26 на овој договор.

Со исполнувањето на договорната казна за одредена повреда, истата важи за утврдени повреди до исполнувањето на договорната казна, а не се однесува за натамошниот период на важењето на договорот.

Со утврдување на договорната казна, правното лице се обврзува веднаш да ги отстрани утврдените повреди за кои е составен записникот.

Доколку договорната казна не се уплати во утврдениот рок договорот еднострано се раскинува од страна на Фондот, а обврската за договорната казна останува и се наплаќа со задржување на неисплатениот износ што треба да го исплати Фондот на давателот на услугите или по судски пат.

За повредите од членот 26 и 27 направени од страна на добавувачот договорната казна се наплатува од неговата сметка.

Фондот нема да склучи нов договор пред истекот на најмалку 6 месеци. доколку во текот на важењето на овој договор поради утврдени неправилности во работењето наведени во членот 23, договорот е раскинат.

Доколку добавувачот сторил повреди на договорните одредби во последните три месеци од важењето на договорот склучен за 2010/2011 година, поради постоење на континуитет во работењето со Фондот, со склучување на овој договор Фондот го задржува правото еднострано да му го раскине истиот или да му изрече договорна казна, во зависност од сторената повреда.

Фондот нема да склучи договор со добавувачот на кој два пати му е раскинат договорот.

Рокот за исплата на договорната казна изнесува 30 дена од денот на доставувањето на известувањето од Фондот и се врши со уплата на договорната казна на сметката на Фондот.

Изрекувањето на договорната казна не го ослободува добавувачот од поведување на прекршочни санкции доколку е сторен прекршок според член 84 од Законот за здравствено осигурување.

Член 27

Договорна казна во износ од 75.000,00 денари се утврдува за следните повреди:

1. Доколку во рок од 20 дена, добавувачот писмено не го извести Фондот за било какви промени (статусни, седиште, проширување, промена на дејноста, измени на бројот на организациони единици);
2. Доколку добавувачот не им обезбедува на осигурениците стандардни ортопедски или други помагала;
3. Доколку добавувачот за издаденото помагало повеќе наплати од цените утврдени со Одлуката;
4. Доколку не издава потврда за наплатеното учество (партиципација) и фискална сметка, како и доколку наплаќа дополнителни средства од осигурените лица, освен за утврденото учество;
5. Доколку добавувачот не води евиденција за издадените ортопедски и други помагала на товар на Фондот;
6. Доколку не обезбеди асортиман на ортопедски и други помагала според спецификацијата;
7. Доколку при вршење на контрола се утврди дека помагалото не е испорачано во предвиден рок;
8. Доколку добавувачот не го уплатува придонесот за задолжително здравствено осигурување.

9. Доколку добавувачот издаде потврда за нереално испорачано ортопедско и друго помагало за осигурено лице кое привремено престојува во земји со кои РМ има склучено меѓународен договор за социјално осигурување.
10. Доколку не издава потврда за наплатено учество за подигнатото помагало.

Член 28

Договорна казна во износ од 35.000,00 денари се утврдува за следните повреди:

1. Доколку добавувачот доставува неточни податоци до Фондот и доколку не ги доставува во утврдениот рок;
2. Доколку добавувачот не води уредна евиденција согласно законските прописи, подзаконските акти на Фондот и одредбите на овој договор;
3. Ако постои писмено незадоволство на осигурените лица кои ги користат ортопедските и други помагала;
4. Доколку добавувачот не обезбедува ортопедски и други помагала на сите осигурени лица, без дискриминација;
5. Доколку добавувачот не ја почитува дискрецијата на податоците и информациите во врска со осигурените лица, нивниот дигнитет и интимност;
6. Доколку добавувачот на видно место нема истакната ознака дека има склучено договор со Фондот,
7. Доколку не води уредна евиденција за сите набавени потрошни материјали и ортопедски помагала, со доказ за набавка
8. Доколку добавувачот не води посебна материјална евиденција на ортопедски и други помагала кои се на товар на средствата на Фондот наведени во списокот.

Промена на прописите

Член 29

При промена на прописите врз основа на кои е склучен овој договор, доаѓа до промена на одредбите од договорот.

Се што не е предвидено со одредбите на овој договор, важат одредбите од Законот за облигациони односи.

Судска надлежност

Член 30

За решавање на споровите што ќе настанат од овој договор, надлежен ќе биде Основниот суд Скопје 2 од Скопје.

Влегување во сила на договорот

Член 31

Овој договор влегува во сила од денот на потпишувањето од двете договорни страни, а ќе се применува од 01.04.2011 година заклучно до 31.03.2012 година.

Број на примероци на договорот

Член 32

Овој договор е составен во 4 (два) еднообразни примероци, од кои по еден за договорната страна и подрачната служба и два примероци од Фондот.

Изготвил: _____

Контролирал: _____

Согласен: _____

Фонд за здравствено осигурување
на Македонија, _____

Директор

М-р Маја Парнарџиева Змејкова

В.Д Директор

М-р Виолета Петровска

Директор
